



ВИКЕНД СКИЈАЊЕ ВО КОПАОНИК

| ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ | 2*НОЌЕВАЊА | ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА |

Копаноник — еден од поголемите планински венци во Србија. Сместен е во централниот дел на земјата со мал дел во Северно Косово. Највисока точка е Панчиќев Врв (2.017 м). Ова е најважното скијачки центар во Србија, со вкупно 25 жичници со капацитет од 32.000 скијачи на час. Во 1981 г. е отворен и националниот парк, кој зафаќа површина од 118,1 км2 и се наоѓа во средиштето на венецот.



Поаѓање од Штип во Петок во 02:00 часот пред нова пошта, Скопје 03:00 на паркинг кај Вип Хотел. Пристигнување во Брзече и слободно време за индивидуални активности/прошетка/скијање. Враќање во Недела во 14:00 часот.

Aparthotel Kopaonik се наоѓа во Брзече, 16км од ски стазите на Копаноник и е директно поврзан со Гондола која се наоѓа 300м од хотелот и води од Бела Река(Брзече) до Мали караман(Копаноник). Секоја соба е опремена со брачен или два одделни кревети, wifi, фрижидер, сопствен тоалет и кујна. Скиите може да се чуваат во скијачницата од самиот хотел. Појадокот и вечерата се служат во ресторанот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 80€ | 4.960ден | само со лична карта без ПЦР тест |

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз на наведената релација со високотуристички автобус или минибус.
- 2*Ноќевања во наведениот Хотел.
- Полупансион – појадок и вечера.

Во цената на аранжманот НЕ е вклучено:

- Патничко осигурување – 150 мкд.
- Туристичка такса – 1€ по лице на ден (се плаќа на рецепција)
- Превоз до ски терени 3€ повратно

Напомени:

- За сопствен превоз се одбива -15€
- Користење само превоз: 40€ повратно / 30€ еден правец
- Деца до 2 год (со придружба на две возрасни лица) – Бесплатно

Термин:

05-07 Февруари

Можност за организиран превоз од Кочани, Радовиш, Велес, Св.Николе, Скопје, Куманово...

Агенцијата организира превоз до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот.

- Агенцијата го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.

- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на активности во програмата.

- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.

За реализација на аранжманот, потребно е минимум 25 патници.

За овој аранжман важат Општите услови на патување на Дани Травел и СКТМ.